



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НА

Skopje

Skopje

p. fan 5

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издања број 101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 13 февруари 1963

БЕЛГРАД

БРОЈ 6

ГОД. XIX

Цена на овој број е 60.— дин. — Претплата за 1963 година изнесува 2.300.— дин., а за странство 3.300 динари. — Редакција: Улица Јована Ристик'а бр. 1. Пошт. фах 226.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

79.

Врз основа на членот 3 став 3, членот 13 точка 7а и членот 24 од Уредбата за Привремената општа царинска тарифа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/62, 16/62, 42/62 и 4/63), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите пропишува

УПАТСТВО

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРИВРЕМЕНАТА ОПШТА ЦАРИНСКА ТАРИФА

1. Како царинска основица, во смисла на членот 3 од Уредбата за Привремената општа царинска тарифа (во понатамошниот текст: Уредбата), се смета бруто износот на вредноста на стоките означен во фактурата на странскиот испорачач, намален за износот на работот, каса-шконтото и интересот на кредитот, а најголемен со трошоците за превоз, осигурување и допрема до југословенската граница.

Трошоците за монтажа и вредноста на техничката документација не влегуваат во царинската основица.

Во трошоците за допрема спаѓаат: лежарината, трошоците за чување и претовар на стоките и другите трошоци настанати во странство во врска со допремата на стоките.

Ако царинарницата смета дека вредноста на стоките означена во фактурата не ѝ одговара на нормалната цена, таа ќе ја утврди преку надлежните органи нормалната цена.

Ако царинарницата смета дека износите што според одредбите од ставот 1 на оваа точка се одбиваат од фактурната вредност (работот, каса-шконтото и др.) се невообичаено високи, може да бара од увозникот да ја докаже височината на тие износи (на пример: со договорот за склучената работа, со потврда од Сојузната стопанска комора или др.).

Трошоците за превоз, осигурување и допрема до југословенската граница, ако не се содржани во вредноста на стоките означена во фактурата, по правило се признаваат врз основа на соодветните исправи (превозна исправа, полиса за осигурување и др.). Трошоците за допрема можат да се признаат и врз основа на форфетните ставови, за што увозникот е должен да направи спецификација.

2. Како вообичаена амбалажа, во смисла на членот 4 од Уредбата, се смета внатрешната и надворешната амбалажа што се употребува за допремање на определени видови стоки во нормалните услови на прометот (сандаци, картонски кутии, Кесиња од хартија, вреќи, буриња итн.).

Како амбалажа од невообичаени материјали се смета внатрешната и надворешната амбалажа која, со оглед на својата вредност, не се употребува за допремање на определени видови стоки во нормалните услови на прометот (Килими, теписи, кофери, кожени торби, амбалажа од благородни метали или од друг скапоцен материјал, амбалажа со скапоцени камења).

Техничко упатство за спроведување на одредбите од оваа точка донесува Управата за царини.

3. Посебната давачка за царинското евидентирање, во смисла на членот 5 од Уредбата, се наплатува и на стоките што ги внесуваат граѓаните, ако не се ослободени од плаќање на оваа давачка во смисла на членот 5 став 2 од Уредбата.

Оваа давачка се пресметува и се наплатува според податоците од увозната царинска декларација или од царинската патничка пријава.

Ако во Привремената општа царинска тарифа не е предвидено плаќање на царина за стоките што се увезуваат односно внесуваат, посебна давачка за царинското евидентирање се плаќа врз царинската основица на увезените односно внесените стоки.

Наплатените износи на посебната давачка за царинското евидентирање царинарницата ги книжи посебно во приходната книга и ги уплатува на сметката на приходите на сојузниот буџет определена за уплатување на тој приход.

4. Царинската основица, во смисла на членот 6 став 5 од Уредбата, за стоките што граѓаните ги купуваат во консигнационен лагер, ја сочинува вредноста на стоките означена во фактурата што ја испоставува држателот на лагерот.

Вредноста на стоките означена во фактурата, во смисла на ставот 1 од оваа точка, мора да ѝ биде еднаква на вредноста на стоките утврдена при сместувањето на стоките во консигнациониот лагер односно на вредноста на стоките што подоцна се променети со одобрение од царинарницата. Во вредноста на стоките се засметува и провизијата на држателот на лагерот.

5. За стоките што се увезуваат без плаќање противвредност, во смисла на членот 7 од Уредбата, увозникот е должен да поднесе фактура на странскиот испорачач за вредноста на стоките што се увезува. Ако царинарницата смета дека вредноста означена во фактурата не ѝ одговара на нормалната цена во смисла на членот 3 од Уредбата, таа ќе постапи на начинот пропишан во точката 1 став 4 на ова упатство.

6. Единствената царинска норма од 40% од членот 10а став 1 на Уредбата се применува само ако во пратката се наоѓаат два или повеќе вида на стоки чија вкупна вредност не преминува 20.000 динари и ако е очигледно дека стоките се наменети исклучиво за потребите на домаќинството на лицето што ја прима пратката. Кога во пратката се наоѓа само еден вид стока, врз неа ќе се примени царинската норма за таа стока пропишана во Привремената општа царинска тарифа, ако таа стока не е ослободена од плаќање царина.

7. Единствената царинска норма од 40% од членот 10б став 1 на Уредбата се применува само на стоките определени во смисла на членот 10б став 2 на Уредбата.

8. Како царинска основица за стоките од членот 11 на Уредбата се смета бруто износот на вредноста на извршената преработка, доработка, обработка или поправка во странство, означена во фактурата, засметувајќи ја тука и вредноста на материјалите употребени за таа цел.

9. Како царинска основица за стоките што биле привремено увезени па се враќаат во странство во променета состојба поради употреба во земјата (член 12 од Уредбата), се смета износот добиен со примена на нормата на амортизацијата, според Одлуката за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/57), врз вредноста на стоките утврдена на начинот предвиден во точката 1 од ова упатство при увозот.

10. Повластицата од членот 13 точка 1 на Уредбата можат да ја користат домашни и странски патници.

Како личен багаж се сметаат предметите што им служат на личните потреби на патниците додека се на пат (облека, обувки, предмети за одржување на личната хигиена, прехранбени продукти и др.), и тоа во количините потребни на патникот со оглед на сите околности на патувањето (цел и траење на патувањето, годишно време и др.).

11. Повластицата од членот 13 точка 2 на Уредбата можат да ја користат југословенски државјани и странски државјани со живеалиште во Југославија, без оглед на годините на возраста и без оглед на тоа дали предметите ги носат со себеси или во странство ги предале на превоз по багажница.

За предметите предадени на превоз според багажница, повластица може да се користи само ако патникот ѝ пријавил на царинарницата дека сака да ја користи повластицата и за тие предмети. Во тој случај во патната исправа се запишува вкупната вредност на предметите што патникот ги внесол со себеси и за кои ја користил повластицата според членот 13 точка 2 од Уредбата.

Ако вкупната вредност на предметите од ставот 1 на оваа точка преминува 30.000 динари, царинарницата ќе ја примени повластицата за оние стоки што се оптоварени со повисока царинска норма.

Ако вредноста на еден предмет од ставот 1 на оваа точка го преминува износот од 30.000 динари, царината се наплатува врз целата негова вредност.

Царинарницата го утврдува живеалиштето на странскиот државјанин со увид во личната карта за странци.

Користената повластица од членот 13 точка 2 на Уредбата царинарницата ја запишува во патната исправа, и тоа како за предметите внесени со себеси така и за предметите предадени на превоз по багажница.

Траењето на престојот од 5 дена во странство се утврдува врз основа на отисокот на жигот на југословенските погранични органи во патната исправа. Денот на заминувањето во странство не се засметува во овој рок, а денот на враќањето од странство се засметува.

12. Царина не се плаќа во смисла на членот 13 точка 2а од Уредбата ако во пратката се стоки чија вкупна вредност не преминува 2.000 динари. Ако вредноста на стоките во пратката преминува 2.000 динари, се плаќа царина врз вкупната вредност на стоките.

13. Како преместување на служба во странство, во смисла на членот 13 точка 3 од Уредбата, се подразбира преместување на службеник и работник: во дипломатски или конзуларни претставништва на Југославија во странство; во меѓународни организации во својство на претставник на Југославија или службеник и работник на соодветна меѓународна организација — определен од надлежниот југословенски орган; во погони и деловни единици на југословенски стопански организации во странство, како и упатување на стручњаци врз основа на спогодба за научна и техничка соработка во други земји односно во органи на Организацијата на Обединетите нации или други меѓународни организации.

Заради користење на повластицата од членот 13 точка 3 на Уредбата корисникот е должен кон декларацијата да поднесе:

1) потврда од органот, установата или организацијата што го преместила односно упатила — дека во странство бил во служба непрекинато најмалку една година. Оваа потврда треба да содржи број и датум на одлуката со која корисникот е преместен односно упатен во странство, како и датум на заминувањето на служба во странство и датум на враќањето од таа служба;

2) список на предметите на своето домаќинство што ги внесол или увезол при враќањето од странство.

Списокот од ставот 2 под 2 на оваа точка корисникот е должен да ѝ го поднесе во два примерка на царинарницата по враќањето од служба во странство. Еден примерок од списокот царинарницата приложува кон декларацијата, а вториот примерок го заверува и му го враќа на корисникот на повластицата. Кога корисникот на оваа повластица дополнително ќе увезе предмети на своето домаќинство во пропишаниот рок од шест месеци, тој е должен да ѝ поднесе на царинарницата писмено барање за одобрување на повластицата. Кон барањето корисникот на повластицата е должен да поднесе и заверен список на предметите што му ги вратила царинарницата.

Денот на враќањето од служба во странство се утврдува врз основа на податоците од патната исправа.

За барањето за користење на оваа повластица царинарницата донесува писмено решение.

14. Заради користење на повластицата од членот 13 точка 4 на Уредбата корисникот е должен кон барањето за ослободување од плаќање на царината да ѝ поднесе на царинарницата одлука од надлежниот орган на земјата во која живеело умрелото лице за наследувањето на определени предмети во странство или потврда за тој факт издадена од југословенското дипломатско или конзуларно претставништво во таа земја.

Повластицата не се однесува на предметите купени со наследени пари ниту на предметите купени со парите добиени со продажба на наследени предмети.

15. Заради користење на повластицата од членот 13 точка 5 на Уредбата корисникот е должен кон барањето за ослободување од плаќањето на царина да ѝ поднесе на царинарницата:

1) ако е југословенски државјанин — потврда од југословенското дипломатско или конзуларно претставништво дека во странство поминал непрекинато најмалку три години и список на предметите што ги внесува односно ги увезува од странство. Ако корисникот увезува моторно возило, тој е должен да поднесе потврда од надлежниот орган на внатрешните работи дека од Југославија се иселил пред 6 април 1941 година;

2) ако е странски државјанин — потврда од органот на внатрешните работи дека му е одобрено настанување во Југославија и список на предметите што ги внесува односно ги увезува од странство. Ако корисникот увезува моторно возило, тој е должен да поднесе потврда од надлежниот орган на внатрешните работи дека од Југославија се иселил пред 6 април 1941 година.

Ако корисникот внесува или увезува предмети на стопански инвентар, тој е должен покрај потврдата и списокот од ставот 1 на оваа точка да поднесе и потврда од југословенското дипломатско или конзуларно претставништво за тоа какво било неговото редовно занимање во земајта од која доаѓа.

Во поглед на постапката со списокот на предметите што го поднесува корисникот ќе се примени одредбата од точката 13 став 3 на ова упатство.

За југословенските државјани денот на доселувањето во Југославија се утврдува од патната исправа односно од потврдата на надлежниот орган на внатрешните работи. За странските државјани денот на доселувањето во Југославија се утврдува од патната исправа, а ако покрај потврдата и списокот од ставот 1 на оваа точка одобрението за уселување и постојано настанување во Југославија му е доставено по влегувањето во Југославија, како ден на доселувањето се зема денот на доставувањето на одобрението.

За барањето за користење на оваа повластица царинарницата донесува писмено решение.

16. Заради користење на повластицата од членот 13 точка 6 на Уредбата корисникот е должен да ѝ поднесе на царинарницата потврда од југословенското дипломатско или конзуларно претставништво за тоа дека поминал најмалку три години во странство и дека таму има живеалиште, односно потврда

за тоа дека е странски државјанин од југословенско потекло.

За предметите што ги предал на превоз, корисникот е должен да ѝ поднесе на царинарницата декларација, а за предметите што ги носи со себеси — не поднесува декларација туку ги запишува во царинската патничка пријава.

Користењето на оваа повластица се запишува во царинската патничка пријава и во патната исправа на корисникот.

Предметите чија поединечна вредност преминува 200.000 динари не можат да бидат ослободени од плаќање царина.

Повластицата од оваа точка не можат да ја користат лицата од членот 13 точка 3 на Уредбата. 17. Како рекламни материјали, во смисла на членот 13 точка 7 на Уредбата, се сметаат:

1) печатени предмети во вид на објави, плакати, ценовници, каталози и други форми на трговски известувања, што се однесуваат на стоки, превоз и услуги, без оглед на вредноста и количината;

2) разни рекламни предмети врз кои е видно втисната фирмата на странскиот испраќач со кој државен орган, стопанска организација или установа одржува или може да одржува деловни врски.

Во текот на една календарска година може еден примател од ист испраќач (фирма) од странство да прими само една пратка рекламни предмети, и тоа:

1) предмети чија вредност по едно парче изнесува до 300 динари — во неограничени количини;

2) предмети чија вредност по едно парче изнесува над 300 до 1.000 динари — до 200 парчиња;

3) предмети чија вредност по едно парче изнесува над 1.000 до 3.000 динари — до 100 парчиња.

Календарите (цепни, асталски и-видни) се сметаат како печатени предмети од ставот 1 под 1 на оваа точка ако содржат трговски известувања што се однесуваат на стоки, превоз или услуги, а како рекламни предмети од ставот 1 под 2 на оваа точка ако е врз нив видно втисната фирмата на странскиот испраќач.

Кон барањето за користење на оваа повластица, корисникот е должен да ѝ поднесе на царинарницата изјава од странскиот испраќач дека рекламните материјали ги испраќа бесплатно и своја изјава дека во текот на односната календарска година не примил рекламни материјали од таа странска фирма и дека примените рекламни материјали ќе бидат разделени бесплатно во рекламни цели.

Како ист странски испраќач (фирма) се смета странска фирма со свои погони или филијали во една земја. Ако странска фирма има погони или филијали во повеќе земји, погоните односно филијалите во секоја земја се сметаат како посебна фирма (испраќач).

За примените рекламни предмети од ставот 1 под 2 на оваа точка корисниците на повластицата се должни да водат посебна евиденција, со податоци за трговскиот назив, количината и вредноста на предметите и фирмите од кои се добиени предметите и за државните органи, стопанските претпријатија и установи на кои им се тие предмети бесплатно отстапени. Кон оваа евиденција мораат да бидат приложени и потврди за бесплатното отстапување на рекламните предмети.

Како мостри, во смисла на членот 13 точка 7 на Уредбата, се сметаат предметите од незначителна вредност и во незначителни количини, според видот на стоки што ја претставуваат и целта за која се наменети, кои се испраќаат заради прибавување на порачки односно понуди на стоки или склучување на договор.

Увезените мостри царинарницата ги прави неупотребливи за трговски цели со сечење, дупчење, ставање жигови, или на друг начин, но при тоа не смее да се уништи нивната употребливост за целите за кои се увезени.

За увезените мостри корисникот на повластицата е должен да ѝ поднесе на царинарницата изјава од странскиот испраќач дека се испраќаат бесплатно и своја изјава дека ќе бидат употребени исклучиво за целите за кои се увезени.

1) писмо или фактура на странскиот испраќач од која се гледа дека стоките се испраќаат бесплатно;

Вредноста на рекламните предмети и мостри се утврдува според Листата на вредностите на стоките за примена на Привремената општа царинска тарифа за стоките што граѓаните ги увезуваат односно — внесуваат од странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/62), односно со проценката според постапката пропишана во смисла на членот 6 од Уредбата.

За рекламните предмети и мостри чија вредност вкупно не преминува 2.000 динари царинарницата нема да донесува писмено решение за ослободување од плаќање царина, туку на декларацијата ќе стави забелешка за ослободувањето од плаќање царина, со назначување на соодветната одредба од ова упатство. Царинарницата нема да донесува писмено решение за ослободувањето од плаќање царина ни при увозот на печатени рекламни материјали од ставот 1 под 1 на оваа точка, без оглед на нивната количина и вредност.

За рекламните предмети и мостри чија вредност вкупно преминува 2.000 динари корисникот е должен на царинарницата да ѝ поднесе писмено барање за ослободување од плаќањето на царина и кон тоа барање да ги приложи соодветните исправи. За таквото барање царинарницата донесува писмено решение.

18. Како стоки од помала вредност што се увезуваат заради вообичаена расподелба и потрошувачка на саеми и изложби, во смисла на членот 13 точка 7а од Уредбата, се сметаат:

1) мострите на странски стоки изложени на саем или изложба, што се увезени како мостри или се приготвени на саем или изложба од стоки увезени во растурена состојба (ринфуза, без амбалажа), а под условите: а) да се делат бесплатно; б) да се од мала прометна вредност во однос на цените на стоките по единица на мера и в) да се упакувани во количина што е очигледно помала од онаа што се пакува за продажба на мало;

2) стоките што се увезуваат заради потрошувачка на приредби што ги организираат изложувачите за времетраењето на саемот односно изложбата, и тоа во вкупна вредност до 100.000 динари, сметајќи по цените на домашниот пазар.

За користењето на оваа повластица изложувачот е должен кон писменото барање да ѝ поднесе на царинарницата и потврда од управата на саемот односно изложбата дека ќе одржи приредба и во кој обем ќе ја одржи приредбата;

3) стоките увезени само со цел за прикажување односно за демонстрација на машини или апарати од странски изложувач на саем односно изложба, а кои ќе се потрошат или уништат во текот на демонстрацијата;

4) производитите што служат за изградба, приспособување и декорирање на привремени штандови на странски изложувачи (на пример: бои, лакови, тапети и сл.), што се трошат при употребата, а над кои царинарницата ќе спроведе соодветен царински надзор;

5) каталозите, проспектите, ценовниците, огласите, календарите (со или без илустрации) и неурмените фотографии, ако е очигледно дека се наменети за користење како пропагандни материјали за странски стоки изложени на саем односно изложба, под услов да се делат бесплатно;

6) архивските материјали, формуларите и другите списи потребни за администрацијата на изложувачот за времетраењето — одржување на саемот односно изложбата.

Управата за царини со свое техничко упатство ќе ги пропише мерките на царинскиот надзор над расподелбата и потрошокот на стоките од ставот 1 на оваа точка.

19. Заради користење на повластицата од членот 13 точка 8 на Уредбата корисникот е должен кон писменото барање за ослободување од плаќање царина да ѝ поднесе на царинарницата:

1) писмо или фактура на странскиот испраќач од која се гледа дека стоките се испраќаат бесплатно;

2) потврда од републичкиот орган на управата надлежен за просвета и култура, за народно здравје или за социјална заштита дека стоките се увезуваат за научни, просветни, здравствени или социјални цели.

Врз основа на поднесените докази од ставот 1 на оваа точка царинарницата донесува писмено решение.

20. Заради користење на повластицата од членот 13 точка 9 на Уредбата корисникот е должен кон барањето за ослободување од плаќањето на царина да ѝ поднесе на царинарницата потврда од надлежниот југословенски или странски орган, установа или организација односно соодветна странска исправа, ако со неа располага, дека предметот што го внесува од странство или го прима го добил како одликување, изложбен медал, споменица, спортски или друг трофеј или слично.

Врз основа на поднесените докази од ставот 1 на оваа точка, царинарницата донесува писмено решение.

21. Заради користење на повластицата од членот 13 точка 10 на Уредбата корисникот е должен кон декларацијата да ѝ поднесе на царинарницата писмена изјава дека предметите што ги внесува се неговии оригинални дела и мора да ги означат точно тие предмети во изјавата.

22. Заради користење на повластицата од членот 13 точка 11 на Уредбата корисникот е должен кон декларацијата да ѝ поднесе на царинарницата потврда од соодветното училиште за тоа дека е негов ученик односно студент и дека предметите што ги внесува му се потребни како учила.

Машините, апаратите, инструментите и уредите што можат да служат за вршење на занимање или кои според својата природа не се наменети за совладување на наставата во училишта (пишувачки машини, магнетофони, микроскопи и слично), не можат да се сметаат како учила во смисла на членот 13 точка 11 од Уредбата.

23. Заради користење на повластицата од членот 13 точка 12 на Уредбата корисникот е должен на царинарницата да ѝ поднесе потврда дека е инвалид и дека ортопедското односно друго помагало што го увезува му е потребно за лична употреба.

Како друго помагало, во смисла на членот 13 точка 12 од Уредбата се смета предметот што служи како замена на телесни органи или делови на органи што недостигаат односно се оштетени, или за подобрување на функционирањето на оштетените телесни органи.

Заради користење на повластицата од оваа точка корисниците на повластицата се должни да ѝ поднесат на царинарницата, и тоа:

1) воените од војните и мирновремените воени инвалиди — потврда од ставот 1 на оваа точка издадена од органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на социјалната заштита;

2) инвалидите на трудот и инвалидните деца на социјални осигуреници — потврда од ставот 1 на оваа точка издадена од комуналниот завод за социјално осигурување;

3) другите инвалиди — потврда од ставот 1 на оваа точка издадена од органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на социјалната заштита на чие подрачје живее инвалидот.

24. Како резервоари на моторни возила, во смисла на членот 13 точка 13 на Уредбата, се сметаат резервоарите што му одговараат на типот на моторното возило и кои според конструкцијата се непосредно врзани за моторното возило.

25. Повластиците од членот 13 точка 14 на Уредбата се користат согласно со одредбите од соодветните меѓународни спогодби за малограничниот и двосопственичкиот промет.

26. За мртовечки сандаци со мртовци, урни со пепел на изгорени мртовци и венците што ги следат таквите сандаци и урни, на царинската декларација царинарницата става забелешка за ослобо-

дувањето од плаќање на царина во смисла на членот 13 точка 15 на Уредбата, со назначување на оваа одредба од ова упатство.

27. Како лица преместени на служба во странство, во смисла на членот 13 точка 16 од Уредбата, се сметаат лицата што ги исполнуваат условите од точката 13 став 1 на ова упатство.

Како југословенски државјани што примале стипендија во странство, во смисла на членот 13 точка 16 од Уредбата, се сметаат лицата што примале стипендија од југословенската влада или од некој друг југословенски орган, установа или претпријатие, како и лицата што примале стипендија од некој меѓународен орган, странска влада или установа, ако за тоа постои согласност од надлежниот југословенски орган.

Заради користење на повластицата од членот 13 точка 16 на Уредбата корисникот е должен кон писменото барање за ослободување од плаќањето на царина да ѝ поднесе на царинарницата потврда од органот, установата или организацијата што го преместила односно упатила во странство и потврда од југословенското дипломатско или конзуларно претставништво во странство дека бил на служба односно примал стипендија во странство непрекинато подолго од една година во периодот од 15 октомври 1959 година до 15 март 1961 година.

За барањето за ослободување од плаќање царина од членот 13 точка 16 на Уредбата царинарницата донесува писмено решение.

28. Заради користење на повластицата од членот 13 точка 17 на Уредбата корисникот е должен кон писменото барање за ослободување од плаќањето на царина да ѝ поднесе на царинарницата:

1) оригинал или заверен препис на извозната царинска декларација според која е извршено царинењето на стоките што непродадени се враќаат од странство;

2) пријава за извозот на стоки, заедно со фактурата врз основа на која е извршено извозното царинење, и потврда од надлежната банка дека за тие стоки не е користена премија за извоз или ослободување од плаќање дел на општествените приходи за извезените стоки.

За барањето од ставот 1 на оваа точка царинарницата донесува писмено решение.

29. Заради користење на повластицата од членот 13 точка 18 на Уредбата корисникот е должен кон писменото барање за ослободување од плаќање царина да ѝ поднесе на царинарницата:

1) комисијски записник со кој е утврдено дека увезените стоки не им одговараат на условите на погодбата;

2) писмо или фактура на странската фирма, од која се гледа дека стоките се испраќаат без плаќање, како замена за порано испорачани несоодветни стоки;

3) оригинал или заверен препис од увозната царинска декларација и пријавата за увоз на стоки според кои се оцаринети увезените несоодветни стоки;

4) преписи на решенијата на царинарницата и на извозната царинска декларација според кои во странство се вратени несоодветните стоки, или потврда дека несоодветните стоки ѝ се предадени на царинарницата на располагање. Ако стоките не се вратени, корисникот е должен да поднесе писмена изјава за рокот во кој стоките ќе ги врати во странство или ќе ѝ ги предаде на царинарницата на располагање. Овој рок не може да биде подолг од 30 дена од денот на давањето на изјавата.

За барањето од ставот 1 на оваа точка царинарницата донесува писмено решение.

30. Заради користење на повластицата од членот 13 точка 19 на Уредбата корисникот е должен кон писменото барање за ослободување од плаќање царина да ѝ поднесе на царинарницата список на предметите што се враќаат во земјата, на кој југословенското дипломатско или конзуларно претставништво во односната земја потврдува дека тие предмети се враќаат во Југославија врз основа на меѓународен договор за реституција.

За барањето од ставот 1 на оваа точка царинарницата донесува писмено решение.

31. При увозот на стоките од членот 16 на Уредбата увозникот е должен кон увозната декларација да поднесе заверен препис од решението на сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите, донесено во смисла на членот 16 од Уредбата, извозна царинска декларација и пријава за извоз на стоки, како докази дека стоките претходно се извезени во иста количина и дека се тоа стоки од ист тарифен број. На увозната царинска декларација и пријавата за увоз на стоки увозникот е должен да стави забелешка дека стоките се увезуваат во смисла на членот 16 од Уредбата, и да го назначи бројот и датумот на извозната царинска декларација и пријавата за извозот на стоките, како и царинарницата преку кои се извезени тие стоки.

Ако пред увозот на стоките не се извезени стоки во иста количина и од ист тарифен број, увозникот е должен во увозната царинска декларација да стави забелешка дека стоките се увезуваат врз основа на членот 16 од Уредбата, со тоа дека во рок од три месеци од денот на увозот ќе извезе стоки во иста количина и од ист тарифен број. За дополнително извезените стоки увозникот е должен на царинарницата кај која е извршено увозно царинење да ѝ ги поднесе како докази за извозот на стоките извозната царинска декларација и пријавата за извозот на стоките.

Царинарницата што го извршила увозното царинење на стоките од ставот 2 на оваа точка ќе води посебна евиденција за увозот и извозот на стоките од членот 16 на Уредбата.

При увозот на стоките од членот 16 на Уредбата подносителот на декларацијата е должен да ѝ го поднесе на царинарницата на увид оригиналот на решението на сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите, на кое царинарницата ќе изврши раздолжување на увезените односно извезените стоки, со назначување на нивната количина и вредност.

32. Отуѓувањето или предавањето на употреба другему стоки ослободени од плаќање царина врз основа на членот 13 на Уредбата, или употребата на такви стоки за други цели а не за оние поради кои во целина или деумно се ослободени од плаќање царина или други увозни давачки, освен стоките ослободени од плаќање царина според членот 13 точ. 4, 9, 10, 14, 17, 18 и 19 на Уредбата, претставува прекршок предвиден во членот 151 точка 7 од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/59).

33. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за спроведување на Уредбата за Привремената општа царинска тарифа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/62), освен неговата точка 9, која останува во сила додека не се донесе прописот од членот 13 точка 3 став 2 на Уредбата.

34. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 3-5-2136/1

2 февруари 1963 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансите,
Киро Глигоров, с. р.

80.

Врз основа на членот 199 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59, 23/61, 52/61 и 28/62), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите прописува

УПАТСТВО ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ НА ПОЛИТИЧКОТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 1962 ГОДИНА

1. Врз основа на членот 165 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи, по истекот на годината за која е донесен буџетот на политичкотериторијалната единица мораат да се за-

клучат сите сметки на приходите и расходите на буџетот и мора да се состави завршна сметка за извршувањето на буџетот.

Заради благовремено составување на завршната сметка за извршување на буџетот на 1962 година, а според одредбата од членот 166 на Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи, сите наредбодавци за извршување на претсметката на приходите и расходите на државните органи се должни во рок од два месеца по истекот на 1962 година, да му достават на органот на управата надлежен за работите на буџетот преглед за извршувањето на својата претсметка на приходите и расходите.

Врз основа на прегледот за извршувањето на претсметката на приходите и расходите на државниот орган, податоците од книговодството за извршувањето на буџетот кое се води во Службата на општественото книговодство и другите расположиви евиденции, органот на управата надлежен за работите на буџетот составува нацрт на завршна сметка за извршувањето на буџетот за 1962 година.

Заради обезбедување единствен начин за изработка на завршната сметка за извршувањето на буџетот на политичкотериторијалната единица за 1962 година, завршната сметка за извршување на сојузниот буџет, на буџетите на народните републики, автономните единици, околиите и општините за 1962 година во методолошки и технички поглед се составува според одредбите од ова упатство.

1. ИЗРАБОТКА НА ГОДИШНИОТ ПРЕГЛЕД ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ПРЕТСМЕТКИТЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

2. Наредбодавците за извршување на претсметките на приходите и расходите на државните органи се должни да состават годишен преглед за извршувањето на претсметките на приходите и расходите врз основа на евиденцијата што ја водат според одредбите од главата VII на Уредбата за извршувањето на буџетот и за сметководственото работење на државните органи и установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/55, 53/56, 16/58 и 41/59).

Годишниот преглед за извршувањето на претсметките на приходите и расходите се составува според истата буџетска класификација според која е одобрена годишната претсметка, со тоа што во прегледот кај секоја позиција ќе се покажат и промените настанати во текот на годината поради вирманирање односно дополнителни зголемувања на средствата од буџетската резерва. Така, приходите и во прегледот за извршувањето на претсметките на приходите и расходите се искажуваат по делови, раздели, партии и позиции — а расходите по делови, раздели, глави, партии и позиции.

Во годишниот преглед остварените приходи се прикажуваат во четири, а извршените расходи во седум напоредни колони, и тоа: приходите во колоните: „Предвидено со годишниот буџет“, „Остварено“, „Остварено повеќе“ и „Остварено помалку“, а расходите во колоните: „Предвидено со годишниот буџет“, „Со вирман зголемено“, „Со вирман намалено“, „Вкупно расположиво“, „Извршено“, „Извршено од расположивиот износ — повеќе“ и „Извршено од расположивиот износ — помалку“.

3. Средствата добиени во текот на буџетската година од буџетската резерва за покривање на недоволно предвидените расходи се искажуваат во колоната: „Со вирман зголемено“, со назначување бројот и датумот на решението со кое се одобрени тие средства. Износот во колоната „Вкупно“ на крајот на разделот може да биде поголем од износот одобрен со годишниот буџет само за вкупниот износ на дополнителните зголемувања на средствата на товар на буџетската резерва. Спрема тоа, сите одобрени дополнителни средства треба да се покажат во соодветната партија и позиција на претсметката како зголемување извршено на товар на буџетската резерва. Овој надоместок на зголемувањето на средствата се покажува како намалување во разделот, односно во партијата на буџетската резерва.

4. Државниот орган на кој во текот на годината му биле одобрени средства од буџетската резерва за непредвидени расходи според неговата претсметка, е должен да состави посебен преглед за користењето на тие средства. Прегледот треба да содржи број на решението со кое се одобрени средствата, намена на средствата (според буџетските делови), одобрен износ и потрошен износ. Кај овие средства, за разлика од дополнителните зголемувања на средствата на товар на буџетската резерва, потрошокот се искажува во разделот односно во партијата на буџетската резерва.

5. Државниот орган што во 1962 година вршел финансирање на одделни потреби или задачи врз основа на финансиската програма или според посебна сметка, е должен да изработи соодветни прегледи за остварените приходи и потрошените средства според финансиската програма односно за остварените приходи и извршените расходи според посебната сметка.

6. Кон прегледот за извршувањето на претсметката на државниот орган се приложува и рекапитулацијата на извршените расходи што имаат карактер на лични доходи, на образецот И, одвоено за примањата:

- 1) од редовен работен однос;
- 2) од привремен работен однос;
- 3) од дополнителен работен однос;
- 4) по основот на теренски додатоци;
- 5) по основот на надоместоците за одвоен живот.

За секоја категорија лични доходи од ставот 1 на оваа точка треба да се искаже вкупната основница за пресметување на придонесите, нормите по кои е пресметан придонесот како и износите на пресметаните и уплатените придонеси што се плаќаат на личните доходи.

7. Податоците за остварените приходи и извршените расходи во прегледот за извршувањето на претсметката на приходите и расходите на државниот орган мораат да се согласуваат со евиденцијата за извршувањето на тие претсметки што ја води Службата на општественото книговодство. За таа цел наредбодавците се должни податоците за извршувањето на своите претсметки да ги срамнат со податоците од Службата на општественото книговодство и при изработката на завршната сметка да ги расправат сите спорни ставки.

Прегледот за извршувањето на претсметката, откако ќе биде составен и усогласен со состојбата кај банката, мора да биде заверен од страна на филијалата на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство кај која се води извршувањето на буџетот во целина.

8. Прегледот за извршувањето на претсметките на приходите и расходите на државните органи што се укинати во текот на 1962 година се составува врз основа на состојбата на приходите и расходите што го утврдиле ликвидационите комисии на односните органи, со тоа што податоците за извршувањето на претсметките мораат да бидат согласни со состојбата искажана кај банката.

9. Врз основа на чл. 68 и 69 од Уредбата за извршувањето на буџетот и за сметководственото работење на државните органи и установи наредбодавците за извршување на претсметките се должни, врз основа на својата евиденција за создадените обврски, да ги попишат сите неизмирени обврски од изминатата буџетска година. Списокот на неизмирени обврски од изминатата буџетска година мора да биде приложен кон прегледот за извршувањето на претсметките на приходите и расходите. Овој список треба да содржи за секоја обврска:

- 1) реден број;
- 2) кога настанала обврската;
- 3) на кој треба да му се изврши исплатата;
- 4) основ на обврската;
- 5) износ на обврската;
- 6) колку изнесувале одобрените и расположивите средства и по која партија и позиција;
- 7) образложение зошто не е ликвидирана обврската до крајот на годината.

10. Државниот орган е должен да состави и список на сите побарувања на сопствени приходи што не се наплатени до крајот на годината. Списокот на ненаплатените побарувања треба да содржи:

- 1) реден број;
- 2) датум на стасаноста на побарувањето;
- 3) од кого требало да се изврши наплатата;
- 4) основ на побарувањето;
- 5) износ на побарувањето;
- 6) датум на наплатата до денот на поднесувањето на завршната сметка;
- 7) образложение зошто наплатата не е извршена и што е преземено за да се наплати побарувањето.

11. Кон прегледот на извршувањето на претсметката на приходите и расходите државниот орган приложува и список на неликвидираните привремени исплати со состојбата на 31 декември 1962 година. Овој список треба да ги содржи за секоја исплата следните податоци: датум кога е извршена привремената исплата, на кој и зошто е извршена исплатата и рок до кој привремената исплата требало да се оправда.

12. Кон прегледот за извршувањето на претсметката на приходите и расходите државниот орган ги прилага во еден примерок пополнетите образци П-1 и П-2 за пописот на имотот врз основа на точката 7 од Упатството за водење евиденција за имотот со кој управуваат државни органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/61). Ако материјалите за пописот на имотот според обемот преминуваат десет пополнети образци П-1 односно десет образци П-2, државниот орган ќе достави само рекапитулација на резултатите на извршениот попис. Во поглед на пописот на недвижниот имот и инвентарот тој ќе достави рекапитулација според категориите на имотот и според неговата вредност искажана во колоните од образецот П-1 (колони 9, 10, 12, 14, 16, 17 и 19). Според образецот П-2 доставува рекапитулација посебно за ситен инвентар, а посебно за потрошни материјали според нивната вредност искажана во колоните 8, 9, 11 и 13.

13. Покрај наведените прегледи наредбодавците за извршување на претсметките на приходите и расходите на државните органи се должни кон прегледот за извршувањето на претсметката да достават извештај за работењето на државниот орган и образложение за остварените приходи и извршените расходи.

Овој извештај и образложение треба да бидат што поцелосни и да ги опфатат сите факти неопходни за да може да се согледа и оцени како ги извршил државниот орган своите задачи од 1962 година за чие извршување биле одобрени средствата во претсметката на државниот орган.

Во извештајот се наведуваат сите задачи што биле извршени во 1962 година, како и задачите што не се извршени. Се констатира дали одобрените средства биле доволни за извршување на задачите, како и дали задачите можеле да се извршат со помалку средства. Ако средствата одобрени во претсметката не се потрошени, се наведуваат причините за тоа (заштеда, неизвршување на задачите, нерационално планирање на средства и сл.). Ако одобрените средства се пречекорени, потребно е да се изложат подробно причините и оправданоста за извршените пречекорувања. Ова особено е потребно да се образложи и да се наведе за секоја позиција на функционалните расходи што му се одобрени на државниот орган за извршување на определени задачи.

Во врска со извршувањето на личните расходи потребно е во извештајот да се наведе: бројот на службениците и износ на нивните принадлежности според состојбата на 1 јануари 1962 година и според состојбата на 31 декември истата година; дали во текот на годината се вршени нови назначувања на службеници и дали тие назначувања биле во согласност со одобрената систематизација. Подобрно треба да се објаснат сите отстапувања од планот во поглед на трошењето на средствата одобрени за лични расходи по сите позиции. Треба да се наведе бројот на постојаните хонорарни службеници и нив-

ните примања, а посебно износот на средствата за другите хонорари и зошто се тие исплатени. Натаму треба да се наведе финансискиот ефект на отсуствувањата поради болување, дали е извршена рефундација на исплатените надоместоци наместо плати за време на болувањата од заводот за социјално осигурување и сл.

Во поглед на расходите за нестопански инвестиции во извештајот треба подробно да се изложи за кои цели се одобрени средствата: изградба на градежни објекти (управни, станбени и други згради), адаптација на постојните згради, набавка на опрема (машини, инструменти, апарати итн.), дали со вложените средства е извршен планот и во кој обем, дали обемот на извршените градежни работи им одговара на потрошените средства според планот. Ако имало отстапувања при изведувањето на градежните работи или при набавката на опрема, треба подробно да се објаснат причините на отстапувањата.

II. ИЗРАБОТКА НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ

14. Завршната сметка за извршувањето на буџетот се состои од општ дел, посебен дел и прилози.

1. Изработка на општиот дел на завршната сметка

15. Општиот дел на завршната сметка за извршувањето на буџетот содржи:

- 1) година за која е составена завршната сметка;
- 2) остварени вкупни приходи и извршени вкупни расходи предвидени во посебниот дел на буџетот;
- 3) средства издвоени во посебната буџетска резерва, според одредбите од главата XVI на Сојузниот општествен план за 1962 година;
- 4) распределба на вишокот на остварените приходи над извршените расходи или начин на покривање на вишокот на извршените расходи над остварените приходи;
- 5) прегледи (табели) кои цифарски ги прикажуваат планираните и остварените приходи и одобрените и извршените расходи според буџетот во целина. Овие прегледи мораат да им одговараат на прегледите искажани во буџетот за 1962 година.

2. Изработка на посебниот дел на завршната сметка

16. Посебниот дел на завршната сметка за извршувањето на буџетот содржи: предвидени и остварени приходи, одобрени и извршени расходи според класификацијата и номенклатурата (делови, раздели, глави, партии и позиции) што се утврдени во одобриот буџет за 1962 година, прегледи за извршувањето на финансиската програма како и годишни прегледи за остварените приходи и извршените расходи по посебни сметки.

Посебниот дел на завршната сметка за извршувањето на буџетот на политичкотериторијалната единица за 1962 година, што органот на управата надлежен за работите на буџетот ќе му го достави на извршниот совет односно на советот на народниот одбор надлежен за работите на буџетот заради утврдување на предлогот на завршната сметка и неговото поднесување до претставничкото тело на разгледување и донесување, содржи: приходи, што се искажуваат во две колони: „Предвидено со годишниот буџет“ и „Остварено“, и расходи, што се искажуваат во три колони: „Одобрено со годишниот буџет“, „Вкупно расположливо по извршените вирмани и дополнително одобрените средства“ и „Извршено“.

3. Изработка на прилозите кон завршната сметка

17. Прилозите кон завршната сметка за извршувањето на буџетот содржат:

- 1) преглед на резултатите на пописот на имотот на државните органи;
- 2) преглед на неизмирениите обврски настанати по буџетот за 1962 година и на обврските од поранешните години;
- 3) преглед на неликвидираните привремени исплати;

4) преглед на ненаплатените побарувања со состојбата на 31 декември 1962 година;

5) преглед на состојбата на средствата на 6%-ната задолжителна буџетска резерва;

6) преглед на состојбата на приходите и расходите на фондовите на државните органи;

7) преглед на личните расходи, и тоа: од редовен работен однос, од привремен работен однос, од дополнителен работен однос и на оние по основот на теренски додатоци или надоместок за двоен живот. Кај сите овие видови лични расходи се искажуваат одвоено исплатените придонеси со соодветните норми по секој вид лични примања.

18. Органите на управата надлежни за работите на финансиите на политичкотериторијалните единици што во текот на 1962 година вршеле и издвојување на дел од заедничките буџетски приходи на посебна сметка за финансирање на државните органи, како и државните органи во кои се вршело проверување на новиот систем за распределба на приходите во 1962 година врз основа на Одлуката за определување на органите во кои ќе се врши проверување на обезбедувањето на средствата за работа на државните органи и на внатрешната распределба на тие средства според принципите на доходот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/62), ќе ги состават своите завршни сметки за извршувањето на финансискиот план според точката 13 од Упатството за начинот на распределба на приходите на државните органи и изработка на финансискиот план и завршната сметка на органите кај кои се врши проверување во смисла на членот 18 од Законот за измени и дополненија на Законот за јавните службеници, што го противпале Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа и сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите под бр. 06-4701/1 од 17 февруари 1962 година (во понатамошниот текст: Упатството). Тие завршни сметки ќе му се достават на претставничкото тело до 28 февруари 1963 година (точка 13 став 1 од Упатството).

Органите на управата надлежни за работите на финансиите на политичкотериторијалните единици во чии органи се вршело проверување на новиот систем за распределба на приходите ќе ги состават како посебни прилози кон завршната сметка за извршувањето на буџетот и следните прегледи за височината на издвоените средства и за нивната потрошувачка за подмирување на потребите на државните органи, со состојбата на 31 декември 1962 година, и тоа:

1) Преглед на состојбата на Сметката на вкупните приходи на државните органи. Приливот на средствата и нивната распределба во овој преглед се искажуваат во колоните: „Остварен прилив“ односно „Извршена распределба“.

На страната на приливот се искажуваат средствата во рубриката: „Издвоено од делот на заедничките буџетски приходи“ во вкупен износ според извршеното издвојување, врз основа на примената на утврдениот процент, на посебна сметка за финансирање на државните органи.

На страната на потрошокот се искажува извршената распределба на средствата според основната намена, и тоа:

— во рубриката: „За заеднички потреби“ во вкупниот износ што е пренесен на посебната сметка на заедничките средства (сметка бр. 325) кај банката;

— во рубриката: „За трошоците на редовното работење“ со вкупниот износ ставен на располагање на државните органи за финансирање на нивните редовни работи;

— на крајот, се искажува износот во рубриката: „Вкупно распоредени средства“.

Ако по заклучувањето на сметката на вкупните приходи се покаже поголем прилив на средства од вкупно извршената распределба на средствата, тој вишок во овој преглед се искажува како нераспореден;

2) Преглед на извршувањето на финансискиот план на средствата за заеднички потреби (точка 7

од Упатството). Во овој преглед приливот на средствата се искажува во две напоредни колони: „Предвидено“ и „Остварено“, а користењето на средствата во колоните: „Одобрено“ и „Извршено“.

На страната на приходите се искажува износот кој од Сметката на вкупните средства на државните органи, е издвоен за „Заеднички потреби“ и пренесен на сметката бр. 325 кај банката.

На страната на расходите користените средства се искажуваат во следните колони:

— во колоната: „За заеднички потреби на државните органи“ — средствата ставени на располагање на државните органи за подмирување на трошоците за одржување на згради, за набавка на опрема, за унапредување и модернизација на службата и сл.;

— во колоната: „За основување нови органи и за зголемување на обемот на дејностите на државните органи“ — средствата што за наведените цели им се ставени на располагање на државните органи, а по одбивање на износот што евентуално го вратиле државните органи како непотрошени средства;

— во колоната: „Нераспоредени средства“ — разликата помеѓу збирот на двете претходни колони и износот на вкупниот прилив на средствата (вкупните приходи);

3) Преглед за извршувањето на финансискиот план на државните органи. Во колоните: „Планирани приходи“ и „Планирани расходи“ се искажуваат вкупните приходи односно расходи предвидени со финансискиот план за 1962 година. Ако е финансиран план менуван во текот на годината, во овие колони ќе се искажат вкупно планираните приходи односно расходи според спроведените измени на планот.

Остварените приходи се прикажуваат според нивната основна намена, и тоа:

— во колоната: „За редовно работење“ — приходите што од Сметката на вкупните приходи на државните органи се пренесени на жиро-сметката на државниот орган заради покривање на трошоците на неговата редовна дејност;

— во колоната: „За зголемување обемот на дејноста“ — приходите што се пренесуваат на жиро-сметката на државниот орган и се предвидуваат во неговиот финансиски план, а кои се пренесени од финансискиот план на средствата за заеднички потреби, заради зголемување обемот на работите со кои трајно и суштествено е зголемена дејноста на органот (точка 7 од Упатството);

— во колоната: „Други приходи“ — износите на приходите што не се опфатени во претходните колони.

Расходите се искажуваат според основните намени во следните колони:

— во колоната: „Лични доходи“ — издатоците за редовно работење, вонредна прекувремена работа, хонорари и награди, со сите соодветни придонеси;

— во колоната: „Материјални трошоци“ — издатоците за набавка на потрошни материјали и за подмирување на другите режиски трошоци;

— во колоната: „Пренесено во фондовите“ — расходите според финансискиот план на државниот орган распоредени и пренесени во одделни фондови што ги основале државни органи (резервен фонд, фонд за заедничка потрошувачка и др.).

Ако по донесувањето на финансискиот план на државниот орган останале нераспоредени средства (резерви) и по зголемувањето на основните намени на расходите или по пренесувањето во фондовите (со кои износи основните намени на расходите мораат да се наголемат), тие непотрошени средства заедно со остварените заштеди и со вишокот на остварените приходи ќе се искажат во овој преглед во вкупен износ како вишок на приходите. Овој износ претставува разлика помеѓу збирот на вкупните приходи и збирот на трите напред наведени износи на извршените расходи;

4) Преглед на состојбата на примените и потрошените средства за финансирање на заедничките потреби. Во овој преглед се искажува конечната

состојба на средствата што ги примил државниот орган и ги потрошил во 1962 година за финансирање на заедничките потреби, а кои средства не се внесуваат во финансискиот план на органот (точка 7 од Упатството).

Примените средства што врз основа на финансискиот план се одобрени за финансирање на заедничките потреби на државниот орган, се искажуваат во овој преглед на приходната страна во вкупен износ во колоната: „пренесено од финансискиот план на средствата за заеднички потреби“.

Потрошените средства се прикажуваат според основните намени во колоните: „За одржување на згради“, „За набавка на опрема“, „За унапредување и модернизација на службата“.

Ако на крајот на годината се оствари прилив на средства поголем од износот на вкупно потрошените средства тој вишок во овој преглед се искажува во колоната: „Непотрошени средства“.

5) Преглед на состојбата на приходите и расходите на фондовите. За секој одделен фонд државните органи ќе состават преглед за конечната состојба на приходите и расходите на фондот утврден со завршната сметка за 1962 година.

Приходите и расходите се искажуваат во колоната: „Вкупни приходи“ односно „Вкупни расходи“.

Ако одделни фондови на крајот на годината остварат вишок на приходите над расходите, тој вишок се прикажува во колоната: „Непотрошени средства“.

Прегледите наведени во оваа точка под 3, 4 и 5 органите на управата надлежни за работите на буџетот ги изработуваат врз основа на прегледите и податоците што им ги доставиле наредбодавците на државните органи што вршеле проверување на новиот начин за распределба на приходите се должни на органот на управата надлежен за работите на буџетот да му достават преглед за конечниот прилив на приходите и расходите што се наведени во оваа точка под 3, 4 и 5 врз основа на износите искажани во завршната сметка за 1962 година што е донесена од страна на државните органи, како и извештај во кој се дава кратка анализа на податоците изнесени во прегледите и објаснение на стечените искуства и резултатите на новиот систем за финансирање на државните органи.

Покрај овие прегледи, органите во кои е вршено проверување на новиот начин за распределба на приходите се должни на органот на управата надлежен за работите на буџетот да му ги достават, како посебни прилози, и другите прегледи што ги изработуваат наредбодавците за извршување на претсметките на приходите и расходите на државните органи.

Сите овие податоци, ако е тоа можно, треба да се споредат со состојбата пред преминувањето на новиот систем за распределба на приходите, за да се добијат што поцелосни резултати од примената на новиот систем за финансирање на државните органи.

III. ПОДНЕСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ

19. Органот на управата надлежен за работите на буџетот е должен на советот надлежен за работите на буџетот односно на извршниот совет да му поднесе предлог на завршната сметка за извршувањето на буџетот за 1962 година до 31 март 1963 година.

Органот на управата надлежен за работите на буџетот е должен врз основа на членот 168 став 2 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи предлогот на завршната сметка за извршувањето на буџетот за 1962 година во рок од 10 дена од денот кога советот надлежен за работите на буџетот односно извршниот совет го утврдил предлогот, да ѝ го достави на Службата на општественото книговодство на постапка според чле-

НАРОДНА РЕПУБЛИКА

Образец А

(формат 420 × 198 mm)

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД ЗА ОДОБРЕНИТЕ И ИЗВРШЕНИТЕ РАСХОДИ НА БУЏЕТИТЕ

— во илјади динари —

[illegible]

НАРОДНА РЕПУБЛИКА

Образец Б
(формат 420 x 198 mm)

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД ЗА ПРЕДВИДЕНИТЕ И ОСТВАРЕНИТЕ ПРИХОДИ НА БУЏЕТИТЕ

— во илјади динари —

Политичкотериторијална единица	Вкупни приходи што му припаѓаат на буџетот на политичкотериторијалната единица		Расподелба на остварените приходи								
	Предвидено	Остварено	Во корист на посебната буџетска резерва	За буџетска потрошувачка	За фондовите			За фондските фондови	Вкупно за фондовите	На посебна сметка	За финансиската програма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Вкуп. приходи на општините:											
а) заеднички											
б) посебни											
в) судски такси											
г) на државните органи и други											
д) пренесени средства: (вишок на приходите и 10% посебна резерва)											
е) дотации											
Вкупно (а+б+в+г+д+е)											
II. Вкуп. приходи на околините:											
а) заеднички											
б) посебни											
в) судски такси											
г) на државните органи и други											
д) пренесени средства: (вишок на приходите и 10% резерва)											
е) дотации											
Вкупно (а+в+г+д+е)											
— дотации за другите буџети (Вкуп. прих. на околините ¹⁾)											
III. Вкупно приходи на општините и околините (I+II)											
а) заеднички											
б) посебни											
в) судски такси											
г) на државните органи и други											
д) пренесени средства: (вишок на приходите и 10% резерва)											
е) дотации											
Вкупно (а+б+в+г+д+е)											
Минус дотациите за другите буџети											
Вкупно приходи на општините и околините ¹⁾											
IV. Приходи на нар. република											
а) заеднички											
б) посебни											
в) судски такси											
г) на државните органи и други											
д) пренесени средства: (вишок на приходите и 10% резерва)											
е) дотации											
Вкупно (а+в+г+д+е)											
Минус дотациите за другите буџети											
Вкупно приходи на народната република ¹⁾											
V. Вкупни приходи на општините, околините и народните републики (III+IV)											
а) заеднички											
б) посебни											
в) судски такси											
г) на државните органи и други											
д) пренесени средства: (вишок на приходите и 10% резерва)											
е) дотации											
Вкупно (а+б+в+г+д+е)											
Минус дотациите за другите буџети											
Вкупни приходи на општините, околините и народните републики ¹⁾											

1) По одбивање на дотациите што им се даваат на

НАРОДНА РЕПУБЛИКА

Образец 3
(формат 420 × 198 mm)

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА НЕИЗМИРЕНИТЕ ОБВРСКИ

—во илјади динари—

[illegible]

НАРОДНА РЕПУБЛИКА

Образец И

(формат 420×198 mm)

**ПРЕГЛЕД НА ИСПЛАТЕНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ И ДРУГИТЕ РАСХОДИ
ШТО ИМААТ КАРАКТЕР НА ЛИЧНИ ПРИМАЊА**

— во илјади динари —

Лични доходи и други примања	Нето при- мања	Придонес за буџетите од личните доходи		Придонес за социјално осигурување		Вкупно (коло- на 2+4+6)	Придонес за станбена изг радба		Дополнителен придонес за социјално осигурување		Надоместок за повласти- ците во сообра- кајот		Вкупно (колона 7+ +9+11+13)
		Норми	Износ	Норми	Износ		Норми	Износ	Норми	Износ	Норми	Износ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
А. Лични доходи:													
— од редовен работен однос													
— од привремен работен однос													
— од дополнителен работен однос													
Вкупно А													
Б. Расходи што имаат ка- рактер на лични примања:													
— теренски додатоци													
— надоместок за одвоен живот													
Вкупно Б													
Вкупно А+Б													

нот 46 од Законот за општественото книговодство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/62).

Во рокот од ставот 2 на оваа точка органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на буџетот ќе му достави еден примерок од предлогот на завршната сметка за извршувањето на буџетот на општината и на органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на финансиите. Органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на буџетот е должен во истиот рок да му го достави предлогот на завршната сметка за извршувањето на буџетот на околинјата на републичкиот државен секретаријат за работите на финансиите.

Врз основа на членот 169 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи, и завршната сметка за извршувањето на буџетот што ја донесол претставничкиот орган ѝ се доставува на Службата на општественото книговодство.

IV. ИЗРАБОТКА И ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗБИРНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ НА ПОЛИТИЧКО-ТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ ЕДИНИЦИ

20. Републичкиот државен секретаријат за работите на финансиите врз основа на податоците од утврдените предлози на завршните сметки за извршувањето на буџетите на околините и народната република, како и врз основа на збирните прегледи на завршните сметки за извршувањето на буџетите на општините, што се должни на републичкиот државен секретаријат за работите на финансиите да му ги достават органите на управата на околинскиот народен одбор надлежни за работите на финансиите во рокот што ќе го пропише тој државен секретаријат, ќе ги состави следните збирни прегледи на

завршните сметки за извршувањето на буџетите на општините и околините и буџетот на народната република:

1) Збирен преглед за одобрените и извршените расходи на буџетите — на образецот А;

2) Збирен преглед за предвидените и остварените приходи на буџетите — на образецот Б;

3) Збирен преглед на вкупните приходи на државните органи — на образецот В;

4) Збирен преглед на извршувањето на финансиските планови на средствата за заеднички потреби на државните органи — на образецот Г;

5) Збирен преглед на извршувањето на финансиските планови на државните органи — на образецот Д;

6) Збирен преглед на потрошокот на средствата за заеднички потреби на државните органи — на образецот Ѓ;

7) Збирен преглед на вкупните приходи и расходи на фондовите на државните органи — на образецот Е;

8) Збирен преглед на состојбата на средствата на 6% -ната задолжителна буџетска резерва — на образецот Ж;

9) Збирен преглед на неизмирените обврски — на образецот З.

Во ставот 1 на оваа точка наведените прегледи се изработуваат врз основа на податоците и прегледите од усвоените предлози на завршните сметки за извршувањето на буџетите за 1962 година, без оглед на тоа дали Службата на општественото книговодство извршила преглед на предлогот на завршната сметка. Образците наведени во ставот 1 од оваа точка, како и образецот И наведен во точката 6 од ова упатство, се напечатени кон ова упатство и се негов составен дел.

21. Републичкиот државен секретаријат за работите на финансиите му доставува на сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите збирни рекапитулативни прегледи, во кои по секој преглед од точката 20 на ова упатство посебно се прикажува финансиската состојба на сите општини и сите околии на територијата на народната република, како и на самата народна република. Републичкиот државен секретаријат за работите на финансиите ќе даде и кратка анализа на финансиската состојба на политичкотериторијалните единици и оценка на нивната буџетска политика.

Републичките државни секретаријати за работите на финансиите ќе им издадат, по потреба, поблиски упатства на околските народни одбори за изработка на наведените збирни прегледи за подрачје на околица и за роковите за доставување на овие прегледи до републичкиот државен секретаријат за работите на финансиите.

Прегледите од ставот 1 на оваа точка републичките државни секретаријати за работите на финансиите ќе му ги достават на сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите до 31 мај 1963 година.

22. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 5-2490/1

7 февруари 1963 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Киро Глигоров, с. р.

81.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за определување на највисоките продажни цени за вискозна целулоза, цел-влакно и вештачка свила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/61) и членот 5 од Уредбата за основување и укинување на определени сојузни органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/62), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општи стопански работи издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПАРИТЕТНИТЕ НАЈВИСОКИ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ СОРТИМЕНТИ НА ЦЕЛ-ВЛАКНО И ВЕШТАЧКА СВИЛА

1. Во Наредбата за утврдување на паритетните највисоки продажни цени за одделни сортименти на цел-влакно и вештачка свила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/61) во точката 1 став 1 по одредбата под 7 се додаваат три нови одредби кои гласат:

„8) вештачка свила,
сјајна

денија	Цена за 1 kg		
	I класа	II класа	III класа
50/20	2.111	2.007	1.689
450/90	992	942	793

9) вештачка свила,
мат

50/2	2.198	2.087	1.758
450/90	1.032	980	825

10) вештачка свила,
според бојата

Боја и класа	Цена за 1 kg	
	50/20	450/90
Црна		
I класа	2.688	1.262
II класа	2.553	1.199
III класа	2.151	1.010

Боја и класа	Цена за 1 kg	
	50/20	450/90
Сива		
I класа	2.559	1.202
II класа	2.431	1.142
III класа	2.047	962
Црвена		
I класа	2.933	1.376
II класа	2.786	1.307
III класа	2.346	1.102
Жолта		
I класа	3.083	1.447
II класа	2.928	1.374
III класа	2.466	1.159
Тиркиз		
I класа	2.758	1.295
II класа	2.621	1.230
III класа	2.207	1.035
Зелена		
I класа	2.845	1.336
II класа	2.701	1.268
III класа	2.276	1.068
Сина		
I класа	3.019	1.417
II класа	2.867	1.346
III класа	2.416	1.134
Тегет		
I класа	2.828	1.327
II класа	2.686	1.261
III класа	2.262	1.063
Браон		
I класа	2.967	1.393
II класа	2.819	1.323
III класа	2.374	1.115
Лила		
I класа	3.089	1.450
II класа	2.936	1.379
III класа	2.473	1.161
Песок		
I класа	2.559	1.202
II класа	2.431	1.142
III класа	2.047	962
Сребро		
I класа	2.548	1.197
II класа	2.421	1.136
III класа	2.038	957
Сребренестосива		
I класа	2.600	1.221
II класа	2.469	1.159
III класа	2.080	977
Бордо		
I класа	2.984	1.402
II класа	2.835	1.330
III класа	2.387	1.121

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 169

7 февруари 1963 година

Белград

Секретар
за општи стопански работи,
Никола Цуверовиќ, с. р.

82.

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ОБУВКИ

1. Во југословенскиот стандард Калифорнија обувки — JUS G.B2.170, што е донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на инду-

стријата на обувки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/61), во точката 3. Квалитет материјала, точката 3.2 се менува и гласи:

„3.2 Материјал за доњи део обуке.“

За кожни ђон: крупен квалитета прописаног одговарајућим југословенским стандардом, обрабена дебелине најмање 2,5 mm.

За гумени ђон: микро-гума, пресована гума, гумена плоча, дебелине најмање 3 mm.

За остале врсте ђонова: вештачки производи.

За темељну табаницу: све врсте горње коже и вештачки производи каширани текстилом, дебелине најмање 1 mm или текстил.“

2. Во југословенскиот стандард Обуки со вулканизирани долни делови — JUS G.B2.200, донесен со решението наведено во точката 1. од ова решение, во точката 4. Квалитет израде, точката 4.2 се менува и гласи:

„4.2 Темељна табаница ако се нашива мора бити појачана ланеним платном или кепером, или вештачким производима.“

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 20-24-797

5 февруари 1963 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за измени и дополненија на Законот за прометот со земјишта и згради, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62, се поткраднале грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ СО ЗЕМЈИШТА И ЗГРАДИ

Во членот 1 во првиот ред зборовите: „за измени и дополненија на Законот“ треба да се бришат.

Од Сојузната народна скупштина, 9 февруари 1963 година, Белград.

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА НОРМИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД ЗА 1963 ГОДИНА

Во точката 5 став 1 под 3 по зборот: „прогноза“ треба да се додадат по погрешка изоставените зборови: „и лото“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 6 февруари 1963 година.

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226.
— Директор и одговорен уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —
Печат на Белградскиот графички завод, Белград

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57) и членот 4 од Уредбата за Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/63), а во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА

За директор на Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба се назначува Батриќ Јовановиќ, директор на укинатата Управа за цивилно воздухопловство.

Б. бр. 10
2 февруари 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57) и членот 3 од Уредбата за Сојузниот сообраќаен инспекторат, а во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ИНСПЕКТОР НА СООБРАКАЈОТ

За генерален инспектор на сообраќајот на Сојузниот сообраќаен инспекторат се назначува Милош Стаматовиќ, досегашен претседател на Секцијата за сообраќај на Сојузната стопанска комора.

Б. бр. 9
31 јануари 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
79. Упатство за спроведување на Уредбата за Привремената општа царинска тарифа —	93
80. Упатство за составување на завршната сметка за извршувањето на буџетот на политичкотериторијалните единици за 1962 година — — — — —	97
81. Наредба за дополнение на Наредбата за утврдување на паритетните највисоки продажни цени за одделни сортименти на целулажно и вештачка свила — — — — —	107
82. Решение за измена на Решението за југословенските стандарди од областа на индустријата на обувки — — — — —	107
Исправка на Законот за измени и дополненија на Законот за прометот со земјишта и згради — — — — —	108
Исправка на Одлуката за нормите на данокот на доход за 1963 година — — — — —	108